

Врз основа на член 18-а став 1 од Законот за Централен регистар („Сл. весник на РМ“, бр. 50/01 и 49/03), Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија на седницата одржана на 15.01.2004 година, донесе

**ТАРИФА
НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Член 1

За извршените услуги од делокругот на својата работа, кој е утврден со Законот за Централен регистар или друг Закон, а кои се однесуваат на упис, внесување, обработување, обединување, класифицирање, селектирање, складирање, чување и користење на податоците, Централниот регистар на Република Македонија наплаќа соодветен надоместок кој е утврден во оваа Тарифа:

ТАРИФНА СТАВКА	ВИД НА УСЛУГАТА	ОСНОВА НА ПРЕСМЕТКАТА
1	2	3
	Заложен регистар	
1	Конечен упис на пријавата:	
1.1	- До 30 заложени средства	2.000,00 ден.
1.2	- Над 30 заложени средства	3.000,00 ден.
2	Привремен упис на пријавата (предбелешка):	
2.1	- До 30 заложени средства	2.000,00 ден.
2.2	- Над 30 заложени средства	3.000,00 ден.
3	Продолжување на траење на рок на упис на залог	500,00 ден.
4	Упис на промени:	
4.1	- На заложени средства (до 30) и/или заложен должник	2.000,00 ден.

4.2	- На заложен средства (над 30) и/или заложен должник	3.000,00 ден.
4.3	- За останати промени (заложен доверител, вредност на обезбеденото побарување, рокот на пристигнатост на побарувањето и др)	500,00 ден
5	Издавање на потврда за издадена информација	500,00 ден. до 50 страни. над 50 страни 10 ден. страна
6	Упис на бришење на залог – престанок на заложно право	500,00 ден.
	Регистар на права врз недвижности	
7	Издавање на информација	200,00 ден.
	Регистар на годишни сметки	
8	Давање на бонитет по чл. 24 од Законот за јавни набавки (пречистен текст)	3.500,00 ден. – Извештај
9	Давање на препис на бонитет по чл. 24 од Законот за јавни набавки (пречистен текст)	350,00 ден. – Извештај (препис)
10	Давање на потврда на субјекти кои не ги исполнуваат условите од Правилникот за содржината на документот за бонитет (мал бонитет или писмо)	500,00 ден. – Извештај
11	Внесување и обработување на податоци од годишна сметка во Регистарот за годишни сметки – микро и мали субјекти	1.200,00 ден. – По годишна сметка

12	Внесување и обработување на податоци од годишна сметка во Регистарот за годишни сметки – средни и големи субјекти	2.000,00 ден. – По годишна сметка
13	Давање фотокопие од годишна сметка - заверен образец	500,00 ден. – Заверена фотокопија
14	Давање листинг од обработена годишна сметка со листање на истата (биланс на состојба и биланс на успех)	2.000,00 ден. – Извештај
15	Давање листинг од обработена годишна сметка со листање на истата (биланс на состојба и биланс на успех) и готовински текови	2.500,00 ден. - Извештај
16	Давање листинг од обработена годишна сметка со листање на истата (биланс на состојба и биланс на успех) и готовински текови на англиски јазик	3.000,00 ден. – Извештај
17	Давање на скратени искази од годишни сметки	500,00 ден. – Извештај
18	Давање на други одредени податоци од годишните сметки (големина, добивка и сл.)	200,00 ден. – По податок
19	Давање список – листинг на обврзници за годишна сметка	50,00 ден. – По субјект
	Регистар на правни лица	
20	Давање информација за правно лице – тековна состојба	500,00 ден. – Информација

21	Давање информација за правно лице – историјат	1.000,00 ден. – Информација
22	Давање одредени податоци од регистарот на правни лица	100,00 ден. – По податок
23	Решение за распределување на деловниот субјект по претежна дејност според Националната класификација на дејностите и упис во регистарот на деловни субјекти	800,00 ден.
24	Решение со кое се врши промена на претежната дејност или на други податоци за деловниот субјект и упис на промената во регистарот на правни субјекти	500,00 ден.
25	Издавање на заверен препис од решение	200,00 ден.
	Регистар на лизинг	
26	Регистрација на лизинг	1.500,00 ден.
27	Промена на регистрација на лизинг	1.500,00 ден.
28	Бришење на регистриран лизинг	500,00 ден.
29	Издавање на информација	500,00 ден.
	Регистар на вложувања во недвижности на резиденти во странство и на нерезиденти во Република Македонија	

30	Регистрација на вложување	1.000,00 ден.
31	Регистарција на промена	500,00 ден.
32	Бришење од регистарот	1.000,00 ден.

За дејствијата кои не се наброени во став 1 од овој член, ќе се наплаќа паушален износ од 500,00 денари.

Член 2

Централниот регистар на Република Македонија при издавање на информациите од сите свои регистри, може да наплатува и пониски износи од утврдените во член 1. Намалувањето може да изнесува најмногу до 50 % (педесет проценти) од износот утврден со Тарифата на Централниот регистар и тоа во следните случаи:

1. Кога корисникот бара од 50 (педесет) до 100 (сто) информации одеднаш – 10% (десет проценти) попуст;
2. Кога корисникот бара од 101 (сто и една) до 200 (двеста) информации одеднаш – 20% (дваесет проценти) попуст;
3. Кога корисникот бара од 201 (двеста и една) до 300 (триста) информации одеднаш – 30% (триесет проценти) попуст;
4. Кога корисникот бара од 301 (триста и една) до 400 (четиристотини) информации одеднаш – 40% (четириесет проценти) попуст;
5. Кога корисникот бара повеќе од 401 (четиристотини и една) информација одеднаш – 50% (педесет проценти) попуст.

Член 3

Со денот на применувањето на оваа Тарифа, престанува да се применува Тарифата за висината на надоместокот за користење на услугите од Централниот регистар на Република Македонија („Сл. весник на РМ“, 103/01 и 50/02).

Член 4

Оваа Тарифа ќе се применува наредниот ден од денот на објавувањето на согласноста на Владата на Република Македонија во „Службен весник на Република Македонија“.